



OKTA АД – Скопје, дел од Групацјата Хеленик Петролеум и најголем снабдувач на горива во земјата, преку својот партнер ЕСИ (Employment Services International) бара:

Референт за фактурирање во сектор Услуга на клиенти

РАБОТНИ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

- ✓ Изработка на фактури за продажба на нафтени деривати и услуги;
- ✓ Обезбедување и комплетирање дополнителна документација на фактурата, архивирање и испраќање на документација до клиентите;
- ✓ Изготвување на дисконти, одобренија и задолженија за клиентите;
- ✓ Контрола и проверки на фактури, книжења и дисконти;
- ✓ Контрола на испратници и друга дополнителна документација на фактурите од материјален и формален аспект;
- ✓ Извршување на други задачи во доменот на стручната квалификација.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

- ✓ Минимум ССС (средна стручна спрема) - предност ќе има имаат кандидати од економски насоки
- ✓ Работното искуство не е предуслов,
- ✓ Претходно работно искуство со слична проблематика, работа со SAP информациски систем ќе се смета за предност
- ✓ Активно познавање на англиски јазик
- ✓ Одлично познавање на MS Office пакетот
- ✓ Б-категија возачка дозвола

ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ

- ✓ Комуникациски вештини
- ✓ Мобилност, ориентираност кон тимска работа
- ✓ Вештина за управување со време
- ✓ Организациски вештини, одговорност и иницијативност
- ✓ Нумерички вештини
- ✓ Доверливост, чесност, лојалност
- ✓ Објективност, непристрасност

НУДИМЕ:

- ✓ Работа во позитивна средина со можност за напредување
- ✓ Интерна обука со постојан надзор од менаџерот на секторот
- ✓ Конкурентна нето плата
- ✓ Работно време: 08 – 16ч;
- ✓ Организиран превоз од компанијата, до и од работно место
- ✓ Организирана исхрана од компанијата
- ✓ Други бенефиции согласно политиките на компанијата.

Доколку ги исполнувате наведените критериуми, своите биографии испратете ги на rabota@esi.mk и наведете ја позицијата за која аплицирате.

Апликациите ќе се прифаќаат до 29.06.2022.

Дополнителни контакти во врска со огласот:

ЕСИ (Employment Services International)

ул. Костурски херои 62/1,1000 Скопје

Т: +389 2 3246-899, Ф: +389 2 3246-897

rabota@esi.mk, www.esi.mk